

За нас

EVN Македонија е компанија чија главна дејност е дистрибуција на електрична енергија во Македонија. На македонскиот пазар компанијата влезе во 2006 година како дел од групацијата EVN која е активна во 21 држава во Централна, Источна и Југоисточна Европа. Нашата најзначајна цел е сигурно и квалитетно снабдување на корисниците со електрична енергија по конкурентни цени.

---

## КАРИЕРА ВО EVN

За во одделот Информатички и телекомуникациски технологии потребен е:

### **.NET Програмер**

#### **Опис на работните задачи**

Како инженер за апликации ќе имате клучна улога во реализирањето на нашите проекти врзани со развој и одржување на апликации што вклучува:

- Анализа на кориснички барања
- Дизајн, изработка, тестирање, имплементација и одржување на апликативни решенија
- Имплементација, интеграција и одржување на готови апликативни решенија
- Креирање техничка документација и документирање на изворен код

#### **Потребни компетенции:**

- Одлично познавање на Visual studio.NET (C#, ASP.NET, MVC, Integration and Reporting Services)
- Одлично познавање на релациони бази на податоци: Oracle (SQL, PL/SQL), SQL Server (T-SQL)
- Одлично познавање на JavaScript, JQuery
- Одлично познавање на HTML, Javascript, JQuery, CSS и XML
- Познавање на софтверски архитектури, шаблони за дизајн и агилни методологии на работа
- Пожелно е искуство со AngularJS и Bootstrap

#### **Потребни квалификации и лични карактеристики**

- Високо образование: дипломиран електро инженер по информатика или дипломиран инженер по информатика
- Одлично познавање на Англиски јазик
- Пожелно е познавање на Германски јазик
- Работно искуство: 2 до 3 години
- Доверливост, исполнителност, иницијативност, високи аналитички способности, способност за работа под притисок и кратки рокови, комуникативност, способност за работа во тим
- Интерес за нови технологии и способност истите да се применат при развојот на проекти

Доколку сте заинтересирани за кариера во EVN Македонија, на [jobs@evn.mk](mailto:jobs@evn.mk) испратете куса биографија и мотивационо писмо, или пополнете ја електронската апликација на нашата интернет-страница [www.evn.mk](http://www.evn.mk).

**Напомена:** Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување (<https://www.evn.mk/Careers/OnlineApplication.aspx>)

**Вашиот успех е и наш успех, бидете дел од тимот на EVN Македонија!**

